

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Одбрани поглавја од осигурување			
2.	Код	2F1207512			
3.	Студиска програма	Финансиска и актуарска математика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Прва/II	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Ристо Фотов, Проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Упис на втор циклус на студии на студиската програма математика			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со поимот ризик, поделба на ризик на негативен избор во осигурувањето, трансакциски трошоци, етички и морален hazard, законски hazard, субјективна и објективна веројатност, условено функционирање на осигурувањето, услови за да ризикот биде прифатен од осигурителните компании, мерење на ризик со употреба на статистички методи, процечни вредности, варијанса и стандардна девијација, животно осигурување, осигурување на имот, законски регулативи, социјално осигурување				
11.	Содржина на предметната програма: Место на осигурителните друштва и пензиските фондови во финансискиот систем, поимот ризик и класификација, облици на организирање на осигурителните компании. Примена на веројатност во осигурувањето и законот на големите броеви, Принципи за управување на ризик и осигурување, Извори на права во осигурувањето, Осигурување од одговорност, Пензиско и инвалидско осигурување, Систем на здравствено осигурување, Осигурување во случај на невработеност, Реосигурување				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична настава				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	2+1+1			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	2	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	1	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	1	
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценување				30 поени
	17.1.	Проектна задача			

	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)	50 поени
	17.3.	Активност и учество	20 поени
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до x50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		Од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освени 60% од бодовите од предиспитни активности	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Предавања со визуелна електронска презентација и демонстрација, интерактивни предавања	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Синиша Остојиќ	Осигурање и управљање ризицима	Датастатус, Београд	2007
	2.	George E. Reida	Principles of Risk Management and Insurance	Addison Wesley	2007
	3.	Е. Ваугхен, Т. Ваугхен	Основе осигурања и управљање ризицим	Мате Загреб	1995
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.				
	2.				
	3.				